



10-годишна гаранција за мотор EcoSilence Drive™.

Не е само колку да се каже, туку навистина го гарантираме тоа. Моторот од вашата машина за перење и машината за перење-сушење е осигуран за наредните 10 години.

Услови на гаранција за машините за перење и машините за перење-сушење со мотор EcoSilence Drive™.

Дополнително на законската гаранција за беспрекорна работа на апаратот нудиме **додатна** гаранција за моторот EcoSilence Drive™ за машините за перење и машините за перење-сушење од серијата Bosch Series 4, 6, 8 и HomeProfessional под следните услови. Притоа правата за рекламација во продажното место во согласност со купопродажниот договор остануваат непроменети:

1. Ние ќе ги поправиме сите грешки на моторот EcoSilence Drive™ за кои ќе се докаже дека се резултат на дефект во материјалот и/или дефект во производството.
2. Гаранцијата трае 10 години, и истата стапува во сила при испорака на машината за перење до првиот краен корисник, ако првиот краен корисник изврши онлајн регистрација во рок од осум недели од доставата. Регистрацијата се извршува на веб-страницата www.bosch-promocii.mk Регистрацијата е можна само ако првиот краен корисник даде согласност за зачувување на неговите или нејзините информации. Испечатениот сертификат за гаранција со оригиналната сметкопотврда што го покажува датумот на купување и/или испораката ќе послужат како потврда за регистрација. Рекламацијата мора да биде поднесена во пост-продажната служба наведена во именикот за пост-продажни служби во рамките на гарантниот рок, со приложување на оригиналната сметкопотврда за набавка и испечатен сертификат за гаранција.
3. Гаранцијата ја губи валидноста ако дефектот во моторот EcoSilence Drive™ е предизвикан од неправилна употреба, употреба надвор од домаќинството или непочитување на инструкциите за склопување и употреба. Правото на рекламација престанува да важи доколку се извршени поправки од страна на неовластени лица.
4. Ако гарантното барање е оправдано според нашата проценка, моторот EcoSilence Drive™ ќе биде поправен или заменет со друг, беспрекорен мотор EcoSilence Drive™ на местото на инсталација. Заменетите делови или единици стануваат наша сопственост.

5. Гаранцијата го покрива моторот, но не и трошоците за поправка и патните трошоци на сервисниот техничар, кои ќе бидат ваша одговорност. Трошоците се наплаќаат согласно со актуелниот ценовник во периодот на гарантното барање.
6. Услугите наведени во оваа гаранција не претставуваат продолжување на гаранцијата или општ период на гаранција, ниту пак започнување на нов рекламациски период или нова гаранција. Оваа гаранција не ограничува никакви законски права, особено во однос на рекламација во продажното место во согласност со купопродажниот договор и Актот за заштита на потрошувачите и какви било рекламациски барања кај производителот според Законот за општа безбедност на производи.
7. Понатамошни или други барања се исклучени со овие услови.

Овие гаранциски услови се однесуваат на моторот EcoSilence Drive™ инсталиран во машините за перење и машините за перење-сушење од серијата Bosch Series 4, 6, 8 и HomeProfessional купени и употребувани во Македонија.

Овие гаранциски услови важат од 15 ноември 2019 година.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slovenija

Ноември 2019 година